



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 22 септември 1988
Скопје

Број 35

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 400 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

660.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ и во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 20 септември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Целосно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Кунгас Андроникис Апостолос од Грција,
2. Дервишевиќ Аљо Химзо од Скопје,
3. Николиќ Илија Апо од Скопје,
4. Насуфов Кемал Насуф од Банско.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Василевски Василе Ристо од Прилеп, во траење од 2 месеци,
2. Заревски Мино Анче од Пробиштип, во траење од 3 месеци,
3. Белески Стеван Душан од с. Крушеани, во траење од 3 месеци,
4. Целадини Целадин Јашар од Скопје, во траење од 4 месеци,
5. Заир Асан Мирвет од Куманово, во траење од 4 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор се услови за 2 години на осуденото лице:

1. Трајковски Видан Петко од Битола, во траење од 6 месеци

IV

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 3 години на осуденото лице:

1. Филиповиќ Димитар Мирослава од Скопје, во траење од 7 месеци.

V

Делумно се ослободи од извршување на изречената казна затвор осуденото лице:

1. Талевски Борис Веле од с. Канино, во траење од 4 месеци.

VI

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Петровски Благоја Тони од Тетово, во траење од 6 месеци,
2. Георгиев Трајан Душко од Кочани, во траење од 9 месеци,
3. Николовски Илија Марјан од Прилеп, во траење од 1 година.

VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-676

20 септември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

661.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81) и член 1 точка 3 од Законот за насочување на дел од приходите од данокот на промет за потребите на стопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 10/88 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАФИНЕРИЈА НА НАФТА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАФТА И ГАС ВО СРМ И ВО ДРУГИТЕ СР И САП ВО ЗЕМЈАТА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

На Работната организација Рафинерија на нафта „Скопје“ — Скопје од посебна републичка сметка за истражување на нафта и гас и за гасификација и се доделуваат неповратни средства во износ од 1.600 мил. динари за финансирање на Програмата за истражување на нафта и гас во СРМ и во другите СР и САП во земјата во 1988 година.

Средствата од став 1 на оваа одлука на корисникот ќе му бидат ставени на располагање во рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука во два еднакви износа

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1756/1

16 септември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

662.

Врз основа на член 83, став 1 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со членот 5 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛАТУВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на помошта и на другите трошоци што им се доделуваат на лицата за кои Извршниот совет на Собранието на СР Македонија дава согласност за прифаќање.

Член 2

При вселувањето и пријавувањето кај надлежните органи на повратниците ќе им се исплатува во вид на еднократна помош износ од 21.500 динари по член на семејството.

Член 3

На повратниците по пријавувањето кај надлежните органи, секој месец во вид на временна материјална помош ќе им се исплатува износ од:

- а) 64.000 динари за носител на помошта,
- б) 32.600 динари за секој соуживател на помошта,
- в) 64.000 динари за семејство.

Член 4

На повратниците секој месец ќе им се исплатува надомест за струја, вода и губретарина во износ од:

- а) 27.100 динари за носител на помошта и за самци,
- б) 18.000 динари за секој соуживател на помошта.

Член 5

На повратниците ќе им се исплатува еднократен износ за огрез за грејната сезона во висина до:

- а) 199.600 динари на семејство,
- б) 126.000 динари за самци.

Член 6

При вселувањето на повратниците ќе им се исплатува надомест за преведување и заверка на личните документи во износ од:

- а) 13.300 динари за носител на помошта и самци,
- б) 9.900 динари на соуживатели на помошта.

Член 7

На децата на повратниците, кои примаат временна материјална помош, за секоја учебна година ќе им се исплатува еднократен надомест за учебници и училишен прибор во износ од:

- а) 26.800 динари за ученици до V-то одделение,
- б) 12.800 динари за ученици од V-то до VIII-мо одделение.

Член 8

Надомест за трошоците за станарина на повратниците кои примаат материјална помош ќе се исплатува во полн износ, според решението на Самоуправната интересна заедница за домување.

Член 9

На повратниците им се признаваат во полн износ транспортните трошоци од Југословенската граница до местото на постојниот престој, согласно со Тарифата на Југословенската железница.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 септември 1988 година.

Бр. 23-1853/1

16 септември 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

663

Врз основа на член 37 од Законот за радиодифузија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИТЕ ПРИЕМНИЦИ НА СЛЕПИ ЛИЦА — КОРИСНИК НА ЧИЕ ИМЕ СЕ ВОДИ ОДНОСНО Е НАБАВЕН РАДИОДИФУЗНИОТ ПРИЕМНИК ВО СРМ

1. Се ослободуваат од плаќање надоместок за користење на радиодифузните приемници слепи лица — корисник на чие име се води односно е набавен радиодифузниот приемник.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 23-1503/1 од 29 јуни 1978 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1776/1

16 септември 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

664.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 11/88, 19/88 и 33/88) во член 2, точка 1 износот „11.000“ се заменува со износот „17.000“, и во точка 10 износот „15.000“ се заменува со износот „25.000“, а по точка 11 се додаваат 6 нови точки кои гласат:

- „12. Подготовки на есенска сеидба, во износ до 10.000 мил. дин.
13. Обврски на Републиката по дел од достасани странски кредити, во износ до 10.000 мил. дин.
14. Програмата за реализација на системот на фиксни програмски врски во радио дифузната мрежа на РТВ — Скопје, во износ 750 мил. дин.
15. Водоснабдување и прочистување на вода во износ до 1.500 мил. дин.
16. Програмата за енциклопедија на Југославија 200 мил. дин.
17. Програмата за економско-финансиска консолидација 5.000 мил. дин.“

Член 2

Во член 3, став 1 по алинеја 6 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— за намените од точките 12, 13, 14, 15, 16 и 17 — со рок на враќање од 3 месеци и со каматна стапка од 45% годишно“;

Член 3

Во член 4, алинеја 2 по бројот 3 се додаваат зборовите „и 16“, во алинеја 5 по бројот „7“ се става заграда и се додаваат зборовите: „13 и 14“.

По алинеја 5 се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„— за намената од точка 12 — Републичкиот комитет за земјоделство и шумарство и водостопанство преку ЗЗПК „Македонија“ — Скопје врз основа на план за сеидба;

— за намената од точка 15 — Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина“.

Член 4

Во член 6 зборовите „три процентни поени“ се заменуваат со зборовите „до 10 процентни поени“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1734/1

16 септември 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

665.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Петко Стефановски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1736/1

28 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

666.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Вефки Асановски, досегашен главен и одговорен уредник во весникот „Бирлик“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1737/2

28 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

667.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК ВО
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Се разрешува од должноста советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ Слободан Трајковски, поради заминување на друга должност, сметано од 1 јули 1988 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1738/1

28 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

668.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ

1. За помошник на директорот на Управата за заеднички работи се назначува Јован Бишковски, досегашен раководител на Групата за имотно-правни прашања, евиденција и заштита на општествената сопственост на Управата за имотно-правни работи во Републичкиот секретаријат за финансии, за секторот за правни, административни и биротехнички работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1739/2

28 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

669.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ

1. За помошник на директорот на Управата за заеднички работи се назначува Јани Кардула, досегашен началник на Одделението за финансиски, административни и општи работи во Републичкиот секретаријат за народна одбрана за секторот за финансиско-материјално работење.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1739/3

28 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

670.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ КАПЕТАН НА
КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА

1. За капетан на Капетанијата на пристаништата се именува Златан Клецкаровски, досегашен капетан на Капетанијата на пристаништата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1741/1
28 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

671.

Врз основа на член 176 а во врска со член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана повторно се назначува Тодор Адисанков, досегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1742/1
28 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

672.

Врз основа на член 175 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕ- ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД ВО РЕПУБЛИЧ- КИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија е согласен Славица Талевска, самостоен стручен соработник во Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, да се назначи за републички инспектор за труд во Републичкиот инспекторат за труд.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1544/2
28 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

673.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА- ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се разрешува д-р Петре Наковски од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/1
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

674.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА- ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се разрешува Лилјана Наумова — Марчетиќ од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/2
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

675.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА- ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се разрешува Лина Огненова од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/3
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

676.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА- ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се разрешува Љубомир Герасимовски од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/4
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

677.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Се разрешува Блага Марковска од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/5
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

678.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Се разрешува м-р Круме Ефтимовски од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/6
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

679.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Се разрешува Драгица Зафировска од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/7
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

680.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

1. Се разрешува Олга Пешева — Трчковска од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/8
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

681.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО

1. Се разрешува Душан Стојановски од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/9
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

682.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

1. Се разрешува Томислав Новаковски од должноста секретар на Советот за истражувачки работи во рударството, поради престанок со работа на Советот, заклучно со 30 јуни 1988 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/10
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

683.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Се разрешува м-р Драган Симјановски од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/11
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

684.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Се разрешува Бојан Јончевски од должноста заменик на главниот републички инспектор за сообраќај и врски, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/12
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

685.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА

1. Се разрешува Зоран Тодоровски од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура, поради престанок со работа на Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1724/13
19 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

686.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“, бр. 41/85 и 45/86), а во врска со член 4 став 2 од Правилникот за начинот и роковите за усогласување на месечните парични примања на корисниците на права според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 25/88), претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦИТЕ ОД КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО 1988 ГОДИНА

1. Основниците од кои се определува инвалидскиот додаток, надоместокот за помош и нега од друго лице и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација во износ од 46.858 дин. и 39.458 дин., утврдени со Наредбата за утврдување на конечниот износ на основниците од кои се определуваат месечните парични примања на корисниците на право според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди во 1987 год. („Службен весник на СРМ“ бр. 16/88), од 1 јануари 1988 година се зголемуваат за 89,8% и изнесуваат:

- основницата од која се определува инвалидскиот додаток за корисниците кои немаат приходи, надоместокот за помош и нега од друго лице и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација 88.940 динари
- основницата од која се определува инвалидскиот додаток за корисниците кои имаат приходи 74.890 динари
- 2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 13-1427
15 септември 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
труд, здравство и социјална
политика,
проф. д-р Тито Беличанец, с. р.

687.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 септември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 3 и 6 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи; донесен од Соборот на работниците во Основното училиште „11 Октомври“ во Куманово на 27 април 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното училиште на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 53/88 од 15 јуни 1988 година, поведе постапка за оценување законитоста на оспорените одредби од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната спротивност со член 54 од Законот за книговодството.

4. Судот на седницата утврди дека со означениот правилник, покрај другото, во член 3-е предвидено ново работно место благајник-книговодител за работа во истурените паралелки на означеното училиште, кој според член 6 од Правилникот ги врши и книговодствените и благајничките работи.

Согласно член 133 став 1 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација со самоуправен општ акт ги утврдуваат работите и работните задачи и условите што работникот треба да ги исполнува за вршење на определени работи и работни задачи, а согласно став 2 овој самоуправен општ акт мора да биде во согласност и со законот, самоуправната спогодба за здружување, статутот и со општествениот договор.

Според член 54 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/81, 53/85) раководителот на книговодството и работниците што ги извршуваат работите на книговодството не можат да ракуваат ниту да располагаат со материјалните вредности и парични средства.

Со оглед на тоа што во членовите 3 и 4 од означениот правилник е предвидено едно лице да ги врши работите и работните задачи на благајник и на книговодител, Судот утврди дека тие се во спротивност со означената одредба од Законот за книговодството.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 53/88

1 септември 1988 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

688.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 септември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 21, 22 алинеја 6, 25 и 26 од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците во Основната организација на здружениот труд „Искра“ во Скопје, во состав на Студентскиот центар „Скопје“ во Скопје, донесен на референдум на 18 мај 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 31/88 од 25 мај 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што при утврдувањето редот на првенството за добивање на стан работниот стаж има доминантно влијание во однос на станбената состојба, што придонесот на работникот се утврдува без објективизирани основи и што како основ за добивање стан е предвиден статусот дете на паднат борец, поради што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и законот.

4. На седницата Судот утврди дека според член 21 од Правилникот по основот работен стаж се добиваат најмногу 35 односно 40 бода, а во член 26, пак, е предвидено по основот сложеност и одговорност за извршување на работите и работните задачи да се добијат најмногу 17 бода, а по основот станбена состојба, според член 20, можат да се добијат најмногу 10 бода.

Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/73 и 27/86) и член 438 од Законот за здружениот труд самоуправно право е на работниците во основната организација со самоуправен општ акт, донесен на референдум, да ги утврдат основите и мерилата за распределба на станови, при што, покрај другите основи, можат да ги предвидат работниот стаж и сложеноста и одговорноста за извршување на работите и работните задачи, според мислењето на Судот, согласно уставното начело на заемност и солидарност, тие не можат да имаат доминантно влијание во однос на основот кој ја изразува станбената состојба.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај основите работен стаж и сложеност и одговорност за извршување на работите и работните задачи имаат доминантно влијание во однос на основот станбената состојба, Судот утврди дека оспорените членови не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија.

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 22 од Правилникот е предвиден основот учество во НОБ, при што, во алинеја 6 од овој член, е предвиден подосновот дете на паднат борец, за што се предвидени определени број на бодови.

Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Судот смета дека предвидувањето на учеството во НОБ, како посебен основ за распределба на станови не е во несогласност со уставното начело на заемност и солидарност. Меѓутоа, Судот смета дека со предвидувањето на основот дете на паднат борец определена категорија лица се стекнуваат со предимство за добивање на стан врз основа на сродство, а не врз основа на лични својства и придонес, поради што утврди дека членот 22 алинеја 6 од правилникот не е во согласност со означеното уставно начело.

6. Исто така, Судот утврди дека во член 25 од Правилникот е предвидено дека според резултатите од трудот и личниот придонес што работникот го дал во зголемување на доходот на основната организација се утврдени бодови во зависност од оценката „добар“, „се истакнува“ и „посебно се истакнува“, при што оценка дава синдикатот на основната организација.

Тргувајќи од член 13 од Уставот на СР Македонија, според кој трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и должности, Судот смета дека при определувањето на основите и мерилата за утврдување редот на првенство за доделување на станови, покрај основите што го изразуваат уставното начело на заемност и солидарност, утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија, треба да се предвиди и основот придонес во работата.

Согласно член 135 став 2 од Законот за здружениот труд за остварување на личните права, обврски и одговорности отлучува работничкиот совет или комисија која тој ќе ја формира.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се утврдени објективизирани мерила за вреднување на придонесот во работата, а оценка за придонесот на работникот дава синдикатот на организација, а не работничкиот совет или комисија, Судот утврди дека

член 25 од Правилникот не е во согласност со означеното уставно начело и со член 42 од Законот за станбени односи и дека е во спротивност со член 135 став 2 од Законот за здружениот труд.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 31/88
1 септември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

689.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на станови и станбени кредити во Земјоделската задруга „Лирија“ во Скопје, донесен на Собирот на работните луѓе одржан на 17 февруари 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената земјоделска задруга на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 60/88 од 15 јуни 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што не е донесен во постапка предвидена во Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека на 17 февруари 1987 година бил одржан собир на работните луѓе, на кој оспорениот правилник бил усвоен.

Согласно член 438 став 1 од Законот за здружениот труд работниците со референдум, покрај другото, одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај оспорениот правилник е донесен на собир на работниците, а не со референдум, Судот утврди дека тој е во спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 60/88
1 септември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

690.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 25 точка 5 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружениот труд „Жито — Караорман“ во Кичево, донесен со референдум на 9 март 1988 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во основната организација на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 92/88 од 22 јуни 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 25 точка 5 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што лицата кои користеле станбен кредит за градба, доградба и надградба се исклучуваат од правото да учествуваат при распределбата на станови и станбени кредити.

4. На седницата Судот утврди дека во член 25 точка 5 од Правилникот е предвидено дека како работник со нерешено станбено прашање не се смета работникот кој користел станбен кредит за градба на стан или семејна станбена зграда, доградба и надградба на стан или станбена зграда од основната организација или друга организација или заедница.

5. Согласно член 438 од Законот за здружениот труд, член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86), работниците во основната организација, со самоуправни општ акт, донесен со референдум ги утврдуваат основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост, односно за распределба на средства за заедничка потрошувачка. Меѓутоа, при самоуправното уредување на овие прашања треба да се има предвид покрај другите, и уставните начела на еднаквост, заемност и солидарност изразени во Уставот на СР Македонија.

Според мислењето на Судот од изложеното произлегува дека со утврдените основи и мерила за распределба на средствата за станбена изградба треба да се обезбеди учество во таа распределба, под еднакви услови, на секој работник кој засновал работен однос, затоа што согласно член 89 од Законот за здружениот труд, средствата за заедничка потрошувачка се издвојуваат од доходот на основната организација, а во создавањето на доходот учествуваат сите работници сразмерно со својот и вкупниот општествен труд. Фактот што некој работник веќе користел станбен кредит може да влијае на предимството во остварувањето на тоа право но не може да биде основа за скратување на правото да учествува при распределбата на станови или средства за станбена изградба, во зависност од неговите станбени потреби.

Со оглед на тоа што со оспорениот член од Правилникот, работниците кои користеле кредит за станбена изградба се исклучуваат од правото да учествуваат при распределба на станови, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со означените уставни начела и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 92/88
7 септември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

691.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јули 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста на член 113 од Законот за вршење на стопански дејности со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/87) и законитоста на Правилникот за работната облека на граѓаните што вршат јавен превоз на патници, донесен од Републичкиот комитет за сообраќај и врски во Скопје на 23 април 1986 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното здружение на начин определен за објавување на општите акти.

3. Здружението на граѓаните „Радио-такси секција“ во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста на член 113 од Законот и Правилникот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што со нив се создаваат материјални обврски за граѓаните што вршат јавен превоз на патници преку пропишување обврска за употреба на работна облека односно униформа.

4. На седницата Судот утврди дека во член 113 став 1 од Законот е предвидено дека самостојниот превозник што врши јавен превоз на патници за време на вршењето на дејноста е должен да носи работна облека, а според став 2 на овој член Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува поблиски прописи за работната облека од став 1.

Во оспорениот Правилник, пак, се пропишани нормативи за работната облека на граѓаните што со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните вршат јавен превоз на патници.

5. Според член 68 став 2 од Уставот на СР Македонија со закон се уредуваат условите за вршење на дејностите со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните и сопствениците права на средствата на трудот и на деловните процеси кои се користат за вршење на дејностите со самостоен личен труд.

Според мислењето на Судот од означената уставна одредба произлегува дека Собранието на СР Македонија е овластено со закон да ги уредува условите за вршење на дејностите со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните во сите области, меѓу кои и вршењето на јавниот превоз на патници, поради што Судот утврди дека оспорениот член 113 од Законот не е во несогласност со Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа, пак, што во член 113 став 2 од Законот е содржано изречно оластување Републичкиот комитет за сообраќај и врски да донесе поблиски прописи за работната облека на граѓаните што вршат јавен превоз, Судот утврди дека оспорениот правилник, кој содржи технички нормативи за изгледот на работната облека на јавните превозници, не е во несогласност со означениот член од Законот.

Дали, пак, со оспорениот правилник односно со нормативите за работната облека на граѓаните што вршат јавен превоз на патници се создаваат големи материјални обврски е прашање на оценка на нивната целесходност од страна на органот што ги пропишува, за што Судот, согласно член 419 од Уставот на СР Македонија, не е надлежен да одлучува.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 195/87

13 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

692.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 12 став 1 од Одлуката за општинските даноци на граѓаните, донесена од Собранието на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/87) во делот со кој се исклучени даночните олеснувања за вложувања во друга земјоделска опрема, освен комбајн.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во општина Струмица, на начин определен за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 162/87 од 28 мај 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 12 став 1 од Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 42 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87).

4. На седницата Судот утврди дека во член 12 од одлуката означена во точка 1 од оваа одлука е предвидено дека на обврзниците на данок од личен доход од земјоделска дејност на кои земјоделството им е единствено занимање, а кои ќе вложат средства за изградба на економски згради и земјоделска опрема, со исклучок на комбајни, приклучни возила, тракторски приколки и расаден материјал, им се намалуваат обложениот данок за таа година во зависност од висината и времето на вложувањето.

На седницата Судот, исто така, утврди дека во текот на постапката Собранието на општина Струмица донело Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за општинските даноци на граѓаните („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 1/88), со која оспорениот член 12 е изменет на начин што даночните олеснувања по основ на вложувањата во економски згради и земјоделска опрема се однесуваат на сите обврзници на данок од доходот од земјоделска дејност, без оглед на тоа дали земјоделството им е единствено или дополнително занимање. Во другиот дел во кој се предвидени вложувањата во видливите земјоделска опрема, кои ги условуваат даночните ослободувања, оспорениот член 12 е неизменет.

Според член 42 став 1 од Законот на обврзниците на данокот од земјоделство кои ќе вложат средства во економски згради и земјоделска опрема, освен комбајн, им се врши намалување на обложениот данок до 80% во зависност од висината и времето на вложувањето.

Со оглед на тоа што со Одлуката за измени и дополнување на оспорената одлука ослободувањата од данок на доход од земјоделска дејност по основ на вложувања во земјоделска опрема се однесуваат на сите обврзници, без оглед на тоа дали земјоделството им е единствено или дополнително занимање, Судот утврди дека оспорениот член 12 во тој дел е улогласен со член 42 од Законот. Меѓутоа, со оглед на тоа што во оспорениот член 12 од Одлуката даночните олеснувања се исклучени, освен за комбајн, и за вложувања во друга земјоделска опрема, Судот утврди дека во тој дел тој не е во согласност со член 42 од Законот.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 162/87

7 септември 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје во тек е процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Гошевска Илинка од Скопје, ул „Фјодор Достоевски“ бр. 49, против тужениот Гошевски Божо, сега со непозната адреса.

Општинскиот суд Скопје I — Скопје за привремен застапник на тужениот го поставува адвокатот Владимир Стефановски од Скопје, и истовремено го известува тужениот Гошевски Боже дека до неговото јавување приврмениот застапник ќе го застапува пред судот, односно тоа ќе го чини до поставување на старател на тужениот од страна на органот за старателство.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VI П. бр. 2786/87. (166)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Велика Танчарева од Скопје, со стан на ул. „Анастас Митрев“ бр. 5/6 поведе постапка пред Општинскиот суд Скопје II, против Аристиди Танчарев со непозната адреса на живеење, а за одредување на единствен носител на станарско право.

Бидејќи на предлагачката не и е позната адресата на Аристиди Танчарев, а и судот не може на друг начин да ја прибави неговата адреса, се повикува Аристиди Танчарев во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ја достави на судот неговата адреса на живеење, за да може да му се доставуваат писмена.

Доколку во оставениот рок не се јави судот ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува во оваа постапка.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, ВПС. бр. 234/88. (175)

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Димиткова Перса против Чалевски Видан од Скопје, сега се наоѓа на привремена работа во странство со непозната адреса.

Се повикува Чалевски Видан од Скопје, сега со непозната адреса во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот да му достави на судот точна адреса за местото на живеење.

Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник, старател кој ќе ги застапува интересите на тужениот до неговото појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2566/87. (176)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола се води спор по предлог на Глигур Груевски од Битола, ул. „Даме Груев“ бр. 89, против противникот Димитрија Груевски од Битола, а поради докажување на смрт на противникот.

Се повикува лицето Димитрија Груевски, со последно живеелиште во Битола, кој наводно починал на 13. IV. 1940 година, да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Истовремено судот го повикува секој друг кој нешто знае за неговиот живот за тоа да го извести судот.

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе одлука по предлогот за докажување на смртта.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 291/88.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за исполнување на договор по тужбата на Ајдари Речеп од с. Добраште против тужениот Медии Меди од с. Прџовце, Тетово.

Бидејќи тужениот Медии Меди се наоѓа на привремена работа во СР Германија со непозната адреса, се повикува да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 968/88.

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот РО „ШИК Јелак“ од Тетово, против тужениот Шахини Керим од с. Рогле. Вредност на спорот 21.000.— динари.

Се повикува тужениот Шахини Керим од с. Рогле, сега со непозната адреса во Италија, да се јави пред овој суд и да ја достави својата адреса или постави свој полномошник, во рок од 30 дена. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 930/88.

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Хасани Цевахир од с. Орашје, против Целадини Берзат од с. Орашје, а сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува лицето Целадини Берзат од с. Орашје да се јави во Општинскиот суд — Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот и да ја достави својата адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 710/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Јонузи Исмаил од с. Голема Речица, против тужените Ибраими Нуредин Иса и Алили Алим Ракип, двајцата од с. Г. Речица сега со непозната адреса во Турција. Вредност на спорот 5.000.000.— динари.

Се повикуваат тужените Ибраими Нуредин Иса и Алили Алим Ракип, двајцата од с. Голема Речица, сега со непозната адреса во Турција, да се јават во овој суд во рок од 30 дена, да ја достават својата адреса или постават свој полномошник. Во спротивно, судот ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1216/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за владение на подвижни ствари, по тужбата на тужителот Ајдари Зендел од с. Н. Село I, против тужената Емине Рахмани од Скопје, ул. „Август Цесарец“ бр. 5/6-1, населба Топаанско Поле, сега на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе ја застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужената ќе и постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 644/88.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на лицето Иса Сулејмани од М. Речица.

Се повикува лицето Сулејмани Иса од с. Речица или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Во спротивно, судот ќе ја утврди смртта на лицето Иса Сулејмани од с. М. Речица.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 246/88.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на лицето Сабид Ислами од с. Нераште.

Се повикува лицето Сабид Ислами од с. Нераште или секој друг што знае за неговиот живот да се јави го Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Во спротивно, судот ќе ја утврди смртта на лицето Сабид Ислами од с. Нераште.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 373/88.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 708 од 28. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2233-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на земјоделската задруга под фирма: Земјоделска задруга „Гоце Делчев“ О. Суб. О. с. Црничани, Гевгелија.

Самоуправната спогодба за здружување е донесена на 17. IV. 1988 година.

Задругата е основана од следните задругари: Џониќ Раде, Димитр Јован, Јовановиќ Никола, Џониќ Сашо, Јовановиќ Стево, Јовановиќ Ѓоре, Џониќ Милорад, Џониќ Стојан, Јовановиќ Арсо, Трајкова Тодора, Џониќ Драгутин, Донево Кољо, Јовановиќ Станимир, Колески Коце и Гугуљанов Глигор.

Основни дејности: 020110 — градинарство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — полјоделство; 02015 — сточарство; 020103 — собирање на лековити растенија и шумски плодови; 020201 — земјоделски услуги;

Споредни дејности: 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070113 — месни производи, живина, рибомесни производи; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци, безалкохолни пијалаци; 070121 — трговија на мало со текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа гума и пластика; 070124 — огрев, градежен материјал; 070127 — трговија на мало со хемиски производи (вклучувајќи губре, заптитни средства и други непроматеријали за земјоделство); 070140 — трговија на мало со возила и делови; 110109 — штетно кредитно работење.

Во правниот промет со трети лица Задругата истапува во свое име и со свои средства.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат задругарите во висина на здружениот влог од 200.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Џониќ Сашо, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 708/88. (247)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 699 од 23. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2060-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар пристапувањето на новиот член и промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Агротик“, Р.О. Кавадарци, со следните податоци: Се запишува пристапувањето на новиот член Тешова Алтна која ќе биде нов застапник и в.д. директор без ограничување, а се брише од должноста в.д. Гелев Златко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 699/88. (248)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 748 од 18. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-728-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Карпош“, Ц.О. с. Умин Дол, Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник в.д. директор, Јовановиќ Небојша, а се запишува новиот застапник Станојевиќ Стојан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 748/88. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 682 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2240-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на земјоделската задруга под фирма: Земјоделска задруга „Пепелиште“, О. Сол. О. с. Пепелиште — Неготино.

Земјоделската задруга е основана на основачкото собрание кое е одржано на 18. III. 1988 година, кога е и потпишана Самоуправната спогодба од страна на здружените земјоделци и тоа: Коциќ Станоје, Пауновиќ Станислав-Славица, Златковиќ Николина, Милошев Сретен, Станисавлевиќ Саво, Шарац Душко, Младеновиќ Ѓуро, Ализовиќ Назим, Адамов Вељо и Думов Лазо.

Основни дејности: 020410 — полјоделство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услуги 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 020113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук овошје и преработка; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби.

Во правниот промет со трети лица Земјоделската задруга истапува во свое име и за своја сметка;

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица Земјоделската задруга одговара со сите свои средства, а задругарите емчат за нејзините обврски до износот од 100.000 динари, за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Кабранов Јордан, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 682/88. (250)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 853 од 16. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1859-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на новиот член кој задругата, Станбената задруга „Пролет“, О. Сол. О. — Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“ 1 со следните податоци: Стефановски Зоран од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 172, се запишува како нов член на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 853/88. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 816 од 24. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2249-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Градежна занаетчиска задруга „Градител“, О. Свп. О. — Скопје, булевар „Едгар Кардељ“ 66.

Самоуправната спогодба за здружување во Градежно занаетчиската задруга „Градител“, О. Свп. О., донесена е на основачкото собрание на 3. III. 1988 година.

Основачи на задругата се: Мукоски Анастас, Уневски Наумче и Меловиќ Радојко, сите од Скопје.

Основни дејности: Градежно занаетчиство 174 — сидарска и фасадарска; 175 — армирачка; 176 — тесарска; 177 — покриварска; 178 — паркетарска; 179 — молеро фарбарска; 180 — изолатарска; 181 — изработка и ставање на подови со вештачки смеси; 182 — гипсарска и штукотерска; 183 — печкарска-керамичарска (за поставување печки и плочки); 184 — терацерска (облагање на површини од терацо); 185 — стаклорезачка; 189 — инсталатарска за водовод, гасни постројки и канализација; 190 — инсталатарска за централно греење и уреди за климатизација; 192 — градежно браварска.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства, со кои располагаат градежните занаетчи здружени во Задругата.

За обврските на задругата одговараат супсидијарно здружените задругари основачи на задругата во висина од 100.000 динари по задругар, што претставува и здружен влог.

Лице овластено за застапување е Мукоски Анастас, в.д. застапник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 816/88. (252)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 822 од 6. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2238-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација под фирма: Работна организација здравствена станица на Универзитетот „Кирил и Методиј“, Ц. О., Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“, бр. 58.

Одлуката за издвојување и организирање на РО на ООЗТ Студентска поликлиника Скопје е донесена на 24. XII. 1987 година бр. 564, со која се издвојува од составот на Студентскиот центар „Скопје“ н. сол. о. на ООЗТ Скопје и станува Работна организација без ООЗТ.

Основни дејности: 130120 — превентивна, примарна (општа медицина, стоматолошка и секундарна заштита на студенти, наставен и помошен кадар).

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица РО одговара со сите средства ц. о.

Лице овластено за застапување е прим. д-р Иван К. Робев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 822/88. (253)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 568 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2226-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје, Работна организација Машински факултет Скопје, со целосна одговорност (ц. о.) Карпош II бб.

Работната организација е организирана со Самоуправна спогодба за промени во организирањето на РО УЦМТН и нејзин престанок бр. 0202-53/1 од 12. IV. 1988 година.

Основни дејности:

120142 — наставна дејност на VI₁, VII₁ и VII₂ степен.

120202 — научно-истражувачка и апликативна дејност.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Работната организација во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е проф. д-р Гаврило Гаврилоски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 568/88. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 565 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2225-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје.

Работна организација Електротехнички факултет Скопје, со целосна одговорност (Ц. О.) Карпош II бб.

Оваа работна организација е организирана со самоуправна спогодба за промена на организирањето на РО УЦМТН и нејзин престанок бр. 0202/53/1 од 12. IV. 1988 година.

Основни дејности:

120142 — наставна дејност на VI₁, VII₁ и VII₂ степен.

120202 — научноистражувачка дејност.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Работната организација во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е проф. д-р Томислав Цекон, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 565/88. (255)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 569 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2228-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје.

Работна организација Технолошко-металуршки факултет Скопје со целосна одговорност (Ц. О.) Скопје, Рудер Бошковиќ 16.

Оваа работна организација е организирана со самоуправна спогодба за промени во организирањето на РО УЦМТН и нејзин престанок бр. 0202-53/1 од 12. IV. 1988 година.

Основни дејности:

Самостојно или во заедница со други ООЗТ да врши наставно, научно-истражувачка, апликативна и стручна работа од подрачјето на хемиско-технолошката и металуршкото инженерство и тоа: керамичко инженерство, базно неорганско инженерство, екстрактивно металуршко инженерство, преработувачко-металуршко инженерство, текстилно инженерство, базно органско и полимерно инженерство, прехранбено и биотехнолошко инженерство, петрохемиско инженерство.

Изведува наставна дејност, подготвува кадри со виша, висока и највисока стручна спрема (VI₁, VI₂, VII₁, VII₂ и VIII степен на насочено образование) по пат на:

— изведување на редовна настава за редовни студенти и посебна настава за вонредни студенти преку предавања, лабораториски и пресметковни вежби, колоквиуми, семинари, практична работа во фабрики, феријална практика и други облици на настава предвидени со програмите за поедини предмети;

— изведување постдипломска настава за стекнување на академски степен магистар односно стручен назив специјалист;

— изведување научно-истражувачка работа и спроведување постапка за стекнување академски степен доктор на технички науки;

— организирање постојни или привремени курсеви за усовршување на стручноста и запознавање со новите методи на работа и проблемите на потесните струки од подрачјата на својата дејност;

— организирање и одржување настава вон факултетот за математички дисциплини;

— формирање организациони единици од подрачјата на својата дејност чија цел е образовна и научно-истражувачка работа.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Работната организација во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е д-р Бранко Попов, ред. проф. декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 569/88. (256)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 732 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2227-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје.

РО Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, со Ц. О., ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 73 — Скопје.

Оваа работна организација е организирана со самоуправна спогодба за промена во организирањето на РО УЦМТН и нејзин престанок бр. 0202-53/1 од 12. IV. 1988 година.

Основни дејности: 120202 — техничко технолошки науки.

РО ИЗИИС во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со ц. о., почитувајќи ги односите со другите универзитетски установи.

РО ИЗИИС за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е прим. д-р Димитар Јуруковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 732/88. (257)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 566 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2223-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и Методиј“ Работна организација Архитетонски факултет Скопје, целосна одговорност (ц. о.) ул. „Партизански одреди“ бб Скопје.

Работната организација е организирана со Самоуправна спогодба за промена во организирањето на РО УЦМТН и нејзин престанок бр. 0202/53/1 од 12. IV. 1988 година.

Основни дејности:

Наставна, научно истражувачка дејност и дејност за примена на научно-истражувачките резултати (апplikативна дејност), како и единствена целина.

— Во високообразовниот процес од VI, VII₁ и VII₂ степен изведува настава во дисциплините кои се матични од нејзината дејност;

— самостојно или во заедница со други РО изведува научна и висококлучна активност од областа на својата дејност;

— изработка на научно-истражувачките теми, одобрени по програмите преку Заедницата за научни дејности — Скопје;

— изработка на научно-истражувачките теми по договори со стопанските и други организации;

— организирање специјалистичка настава, постдипломски студии и докторати од областа која што е во доменот на архитектурата, урбанизмот и високоградбата;

— објавување резултати од научно-истражувачката работа;

— изработка на научно-истражувачките теми финансирани од сопствен фонд за научни работи на факултетот;

— изработка на студии, експертизи и рецензии;

— изработка на инвестициони програми и потребна техничка документација;

— соработка со проектанските, изведувачките и други работни организации во изработувањето на студиски елаборати, инвестиционно-техничка документација, изведување на инвестициони објекти во експериментално градење и вршење стручен надзор;

— вршење директен и стручен специјализиран надзор при изградба на специфични градежни објекти;

— давање на континуирана и повремена стручна помош на стопанските и други организации преку взаемни договори и самоуправни спогодби;

— деловна соработка со сродните организации во стопанството и други правни субјекти.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Работната организација во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е проф. Георги Константиновски, дипл. инж. арх. декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 566/88. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 765 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2239-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на за-

настничката задруга под фирма: Молеро-фарбарска задруга „Колор“ О. Сол. О. Скопје, ул. „Пробиштипска“ бр. 4.

Задругата е основана со Самоуправна спогодба за здружување донесена и усвоена на ден 28. IV. 1988 година, од следните основачи: Аврамовски Никола, Аврамовска Славка и Јаковљев Вања.

Основна дејност:

162 — молеро фарбарска.

Задругата во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во височина на еднократен износ од здружениот влог кој изнесува 50.000 динари.

Лице овластено за застапување е Аврамовска Славка, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 765/88. (259)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 567 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2224-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на РО без ООЗТ под фирма: Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје Работна организација Градежен факултет Скопје, целосна одговорност (ц. о.), „Партизански одреди“ бб — Скопје.

Работната организација е организирана со Самоуправна спогодба за промена во организирањето на РО УЦМТН и нејзин престанок број 0202/53/1 од 12. IV. 1988 година.

Основни дејности: 120142 — Технички факултет; 120202 — Тех.технолошки науки.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Работната организација во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е проф. д-р Владимир Симонче, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 567/88. (260)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 428 од 25. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1016-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар пристапувањето на новиот член и промената на лицето овластено за застапување на Монтажно инсталатерската услужна задруга „Гресње“ РО Горче Петров, ул. „Веле Марков“ бр. 45, со следните податоци: Се запишува пристапувањето на новиот член на задругата Иванов Димитар од Скопје.

Се брише досегашниот застапник Кузмановски Стојан, директор, а се запишува новиот член на задругата Иванов Димитар, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 428/88. (208)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 895 од 22. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-610-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Р. О. Геронтолошки центар „13 Ноември“ Скопје, со Ц. О., ул. „4 Јули“ бр. 129 Горче Петров, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Слободанка Костова, директор, а се запишува новиот застапник д-р Мирјана Аџиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 895/88. (209)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 387 од 22. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-761-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Чеде Филиповски“, Ц. О., с. Врпчиште — Гостивар, со следните

податоци: Се брише досегашниот застапник Јусуфи Бајрам, директор, а се запишува новиот застапник Адем Османфари, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 387/88. (210)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 747 од 11. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1482-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за култура, Ц. О., Гостивар, ул. „Никола Парашков“ бр. 55, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Џејал Луши, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Фикрет Пригози, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 747/88. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 838 од 21. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-782-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општествениот дом „Скопје“, Ц. О., Дебар, „Велко Влаховиќ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лирум Пашоли, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Рашид Абазовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 838/88. (212)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 833 од 29. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-911-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Комбинираната детска установа „Брешиа“, Ц. О., Дебар ул. „8-ми Септември“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Дука Вехан, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Војника Севдије, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 833/88. (213)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 860 од 10. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-41-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Трговската работна организација на големо и мало „Напредок“ Ц. О. с. Липково, Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Алија Ејуп, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Салиу Шаип, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 860/88. (214)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 830 од 14. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-177-0-0-0, го запиша во судскиот регистар воведувањето на привремените мерки и промената на лицето овластено за застапување — привремен управник на Р. О. Ветеринарна станица „Куманово“, со Ц. О., ул. „Доне Божинов“ бб, Куманово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Краљевски Раде, директор, како и запишување на привремени мерки и запишување на Јовица Стојковски како привремен управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 830/88. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 917 од 4. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2151-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Транспортната задруга „Слога-Транс“, Р. О. — Кавадарци ул. „Едвард Кардељ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мила-

нов Блаже, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јордан Матески, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 917/88. (216)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 785 од 14. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2158-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својство на лицето овластено за застапување на Пчеларската задруга „Маја“, Р. О., ул. „Пионерска“ бр. 21, Кавадарци, со следните податоци: Се запишува промената на својството на досегашниот в.д. директор Којчева Ка-ла како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 785/88. (217)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 913 од 27. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-605-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на музеј „Западна Македонија во НОВ“ ЦО Кичево, ул. „Стојан Божиновски“, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Агелески Јован, директор а се запишува новиот застапник Ристоски Душан, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 913/88. (218)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 445 од 13. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-840-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Страшо Пинџур“, Ц. О., Неготино, ул. „Партизанска“ бр. 146, Неготино, со следните податоци: Досегашниот в.д. директор Динов Ристо, се именува за директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 445/88. (219)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 867 од 27. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1938-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Занастчиската производна задруга „Детска радост“, Р. О., Скопје, ул. „Павле Илџ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Менкова Љубица, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Јордан Костовски, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 867/88. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 713 од 28. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 4-2114-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната заедница на Феријалниот сојуз на Македонија, н. сол. о., Скопје ул. „Пролет“ 25, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Нелковски Русе, в.д. раководител, а се запишува новиот застапник Иван Путилин, в.д. раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 713/88. (221)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение Рл. бр. 5/88 од 26. V. 1988 година ја спроведува постапката за редовна ликвидација над Земјоделско-сточарската задруга „Интеркооп“ с. Глуново, Скопје, отворено со одлука на Собранието на општината Карпош, бр. 08-1781/16 од 25. IV. 1988 година.

За ликвидационен управител се именува лицето Мане Шулевски од Скопје, ул. „Петре Георгиев“ бр. 48, Скопје.

Се покануваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања со поднесок во два примероци и докази.

Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 20. X. 1988 година во 8,00 часот во соба бр. 52а.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (246)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка, издадена од СО — Македонски Брод на име Аврамоски Милан, с. Бенче, Македонски Брод. (4552)

Работна книшка на име Нада Трајковска, Ресен. Возачка дозвола на име Ајрадин Панко, с. Жировница, Гостивар. (4557)

Возачка дозвола за управување на моторен чамец, издадена од Секретаријат за патишта — Охрид на име Васил Јовчев, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 219-а, Скопје. (4561)

Воена книшка на име Драгослав Затаракоски, с. Враништа, Струга. (4564)

Работна книшка на име Абас Алиу, Тетово. (4569)

Работна книшка, издадена од Кратово на име Спасовски Николче, с. Живалево, Кратово.

Работна книшка на име Пулум Рочоски, Струга. Работна книшка, издадена од СО — Македонски Брод на име Димоски Радивоје, с. Ореоец, Македонски Брод. (4577)

Воена книшка на име Адем Садик, с. Шипковица, Тетово. (4583)

Работна книшка, издадена од СО — Македонски Брод на име Слободан Гуровски, ул. „10-та“ бр. 9, Македонски Брод. (4588)

Пасош МВ 512935 на име Кирил Сечков, ул. „В Главинов“ бр. 7, Валандово. (4591)

Работна книшка на име Скендер Алија, Кратово.

Работна книшка на име Људмил Видически, Охрид. (4601)

Воена книшка на име Макирко Ранадани, Струга.

Воена книшка на име Сефер Оџоски, с. Лабуништа, Струга. (4603)

Возачка и сообраќајна дозвола, издадени од СВР — Тетово на име Бераг Абази, с. Боговиње, Тетово.

Работна книшка на име Димче Дојчинов, Кочани.

Работна книшка на име Бранкица Богоевска, Охрид. (4614)

Работна книшка на име Трајанка Трајкова, Титов Велес. (4618)

Воена книшка на име Енвер Бајрамов, с. Добри Дол, Гостивар. (4628)

Работна книшка на име Методи Коцев, Штип.

Возачка дозвола на име Роберт Додев, нас. Калиште бр. 144, Пробиштип. (4632)

Воена книшка на име Шеип Рушити, с. Доброште, Тетово. (4637)

Работна книшка на име Амди Аласаки, Струга.

Возачка дозвола на име Мефаил Османи, ул. „Ибе Паликука“ бр. 4, Дебар. (4650)

Работна книшка на име Исни Беџети, Тетово.

Пасош бр. 815367/II, издаден од Ирбид на име Ал Омер Комел, Скопје. (4660)

Работна книшка, издадена од СО — Македонски Брод на име Бејзароски Даут, с. Пласница, Македонски Брод. (4677)

Свидетелство за III клас, издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — земјоделски смер — Ресен на име Таневска Кети, с. Дрмечи, Ресен. (4679)

Работна книшка на име Сашко Денковски, Охрид.

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Стив Наумов“ с. Драмче на име Ѓорѓиевски Миле, с. Драмче, Делчево. (4698)

Решение УП бр. 12-6210 од 21. XII. 1984 година, издадено од Собранието на општина Центар — Скопје на име Исени Фаик, Скопје. (5082)

Возачка дозвола на име Фадил Алими, с. Долно Палчиште, Тетово. (4712)

Работна книшка на име Драги Крстовски, Винаца. (4723)

Работна книшка на име Џафер Леши, Струга.

Работна книшка на име Ленче Постолоза, Штип.

Работна книшка на име Донка Ташкова, Радозиш.

Работна книшка на име Наум Котески, Охрид.

Работна книшка на име Гајур Рамадани, Гостивар. (4763)

Работна книшка на име Славица Величковска, Куманово. (4790)

Работна книшка на име Феваир Асани, Струга.

Работна книшка на име Демир Даути, Струга.

Работна книшка на име Горан Петковски, Куманово. (4807)

Работна книшка на име Реџеп Алија, Куманово.

Патна исправа бр. МА 847866, издадена од ОВР — Валандово на име Донева Борка, ул. „М. Тито“ бр. 6, Валандово. (4814)

Воена книшка, на име Зенун Рамадани, с. Бозовце, Тетово. (4817)

Работна книшка издадена од Валандово на име Арсов Боро, с. Јосифово, Валандово. (4859)

Свидетелство за II година, издадено при УЦСО „Јосип Броз Тито“, Неготино — Заеднички основи —

Изборна биологија и хемија на име Тодорова Виолета, ул. „Питу Гули“ бр. 6, Демир Капија. (4860)

Работна книшка на име Донка Петковска, Гостивар. (4867)

Работна книшка на име Абдула Реџеми, Куманово. (4891)

Воена книшка на име Рамадан Мурати, с. Слатино, Тетово. (4897)

Работна книшка, на име Меџит Дика, Струга.

Пасош бр. Б 461733, издаден во Јордан на име Фајсел Алмахармех, Скопје. (4928)

Воена книшка на име Анастасов Благоја Ѓорѓи, ул. „Енгелсова“ бр. 25, Титов Велес. (4934)

Работна книшка на име Васка Кочоска, Охрид.

Воена книшка на име Нобри Беџети, с. Јажинце, Тетово. (4966)

Возачка дозвола бр. 13894, издадена од ОВР — Прилеп на име Васил Маринкоски, нас. Могила бр. 2/8, Прилеп. (4977)

Уверение за угостителски дуќан на име Луан Мифтари, ул. „М. Чедо Филиповски“ бр. 233, Гостивар. (4983)

Воена книшка на име Ахмет Демировски, ул. „Ужичка“ бр. 37, Куманово. (4992)

Работна книшка на име Марјан Билбилоски, Охрид. (4993)

Воена книшка на име Бордул Шоте, ул. „Мишљешовски пат“ бр. 8, Струга. (4994)

Воена книшка на име Фатмир Даути, ул. „Арсениј Јовков“ бр. 4, Струга. (4995)

Работна книшка, издадена од Општина — Титов Велес на име Јовановски Славче, с. Отовица, Титов Велес. (4998)

Работна книшка на име Џумазлије Шабани, Гостивар. (5004)

Работна книшка на име Лозам Сејдини, Гостивар.

Работна книшка на име Бобан Николоски, Гостивар. (5007)

Свидетелство на име Елизабета Андонова, Кочани. (5011)

Работна книшка, издадена од Титов Велес на име Ристовска Анита, ул. „Стеван Бобев“ бр. 15, Титов Велес. (5020)

Работна книшка на име Слободан Стоилов, Кочани. (5028)

Чекови бр. 1387031, 1387032 и 1387033 од 11. III. 1988 година, издадени од Југобанка — Скопје на име Станковски Миле, ул. „Социјалистичка Зора“ бр. 34/16, Скопје. (5031)

Работна книшка на име Танас Паноски, Прилеп.

Работна книшка на име Меџит Дика, Струга.

Работна книшка на име Мухамет Рушити, Тетово.

Работна книшка на име Кирчо Ристовски, Винаца. (5081)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Валентина Серафимовска, Куманово. (5084)

Работна книшка на име Михајло Трифуновски, Куманово. (5084)

Воена книшка на име Муамет Бајрамовски, ул. „Ангел Расковиќ“ бр. 8, Куманово. (5090)

Воена книшка на име Хавзи Исмаи, ул. „154“ бр. 12, Тетово. (5106)

Работна книшка на име Срѓан Величковиќ, Куманово. (5138)

Работна книшка на име Драги Стојчевски, Крива Паланка. (5140)

Работна книшка на име Гахимет Мемеди, Тетово. Работна книшка на име Крум Алексов, Кочани. Чекови бр. 76930953 и 76930961, издадени од Поштенска штедилница — Белград на име Славчо Огњановски, Скопје. (5168)

Работна книшка на име Авни Кица, Прилеп. Воена книшка на име Томе Манасиевски, ул. „Карпош“ бр. 14, Куманово. (5172)

Работна книшка на име Јусин Момудов, Штип. Работна книшка на име Ристо Јанев, Радовиш. Сервисна книшка за „Застава“ — 101“, со регистарски бр. 204-664 издадена од ООЗТ „Промет и сервис Скопје“ — Скопје на име Спиревски Седек, ул. „Апостол Гусларов“ бр. 12, Скопје. (5194)

Решение за кројач бр. 11-336704 од 24. VII. 1986 година, издадено од Општина „Чаир“ — Скопје на име Туркијан Абаз, ул. „Црноок“ бр. 1, Скопје.

Работна книшка, издадена од Општина Кисела Вода — Скопје на име Стевковски Славче, ул. „Драчевска“ бр. 61, Драчево — Скопје. (5197)

Работна книшка на име Нина Станимировиќ, Куманово. (5201)

Работна книшка на име Драгомир Велковски, Кратово. (5202)

Патна исправа МА 605-398, издадена од ОВР — Валандово на име Тушевски Војо, с. Раброво, Валандово. (5208)

Работна книшка на име Азлаи Реџеџи, Тетово. Работна книшка на име Горѓе Ристоски, Гостивар. Работна книшка на име Димитар Ников, Кочани. Анекс договор бр. 27-3/2258 од 9. IX. 1988 година, издаден од Управа за општествени приходи на град Скопје на име Томе Јанковски, Скопје. (5231)

666. Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	711
667. Решение за разрешување од должноста советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ — — — — —	711
668. Решение за назначување помошник на директорот на Управата за заеднички работи — — — — —	711
669. Решение за назначување помошник на директорот на Управата за заеднички работи — — — — —	711
670. Решение за повторно именување капетан на Капетанијата на пристаништата — — — — —	711
671. Решение за повторно назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана — — — — —	712
672. Решение за давање согласност за назначување републички инспектор за труд во Републичкиот инспекторат за труд — — — — —	712
673. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	712
674. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	712
675. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	712
676. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	712
677. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство — — — — —	713
678. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство — — — — —	713
679. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство — — — — —	713
680. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации — — — — —	713
681. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство — — — — —	713
682. Решение за разрешување на секретарот на Советот за истражувачки работи во рударството — — — — —	713
683. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски — — — — —	714
684. Решение за разрешување на заменик на главниот републички инспектор за сообраќај и врски — — — — —	714
685. Решение за разрешување на советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура — — — — —	714
686. Наредба за утврдување на износот на основните од кои се определуваат месечните парични износи на корисниците на права опored Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди во 1988 година — — — — —	714
687. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 53/88 од 1 септември 1988 година — — — — —	714
688. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 31/88 од 1 септември 1988 година — — — — —	715
689. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 60/88 од 1 септември 1988 година — — — — —	716
690. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 92/88 од 7 септември 1988 година — — — — —	716
691. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 195/87 од 13 јули 1988 година — — — — —	716
692. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 162/87 од 7 септември 1988 година — — — — —	717

СОДРЖИНА

Страна

660. Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	709
661. Одлука за доделување на средства на работната организација Рафинерија на нафта „Скопје“ — Скопје за финансирање на Програмата за истражување на нафта и гас во СРМ и во другите СР и САП во земјата во 1988 година — — — — —	709
662. Одлука за утврдување на висината на помошта и на другите трошоци што им се исплатуваат на повратниците — — — — —	709
663. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за користење на радио-дифузни-те приемници на слепи лица — корисник на чие име се, води односно е набавен радио-дифузниот приемник во СРМ — — — — —	710
664. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1988 година — — — — —	710
665. Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	711